

ПРВА ГОДИНА предмет	1. сем. ECTS кредити	2. сем.
Архитектонско студио I	8	
Архитектонско студио II		8
Архитектонско проектирање I	4	4
Архитектонски конструкции I	4	4
Принципи на статика	3	
Јакост на материјали		3
Ликовно изразување	1	1
Геоинформациски системи	2	
Вовед во компјутерско потпомогнато Проектирање (CAD/CAAD)		2
Нацртна геометрија	4	4
Математика	3	
Моделарство	1	1
Вкупно	30	30


ВТОРА ГОДИНА предмет	3. сем. ECTS кредити	4. сем.
Архитектонско студио III	8	8
Архитектонско студио IV		3
Архитектонско проектирање II	3	4
Архитектонски конструкции II	4	4
Теорија на конструкции	3	
Дрвени конструкции		3
Урбанистичко планирање I	4	4
Историја на архитектурата и уметноста I	2	
Историја на архитектурата и уметноста II		2
Пластично обликување	2	2
Компјутерски помогнато проектирање (CAD/CAAD)	3	3
3D моделирање		
Фотографија	1	
Видео и мултимедијално претставување		1
Практика		2
Вкупно	30	30 +2

ТРЕТА ГОДИНА предмет	5. сем. ECTS кредити	6. сем.
Архитектонско студио V	8	8
Архитектонско студио VI		
Архитектонско проектирање III	2	2
Архитектонско проектирање IV	2	2
Архитектонски конструкции III	3	3
Архитектонска физика	3	
Инсталации во архитектурата	3	
Урбанистичко планирање II	4	4
Историја на архитектурата и уметноста III	2	
Историја на архитектурата и уметноста IV		2
Менаџмент и организација на инвестициската изградба	3	3
Челични конструкции	2	
Бетонски и армиранобетонски конструкции		2
Странски јазик	1	
Естетика		1
Практика		2
Вкупно	30	30 +2

ЧЕТВРТА ГОДИНА предмет	7. сем. ECTS кредити	8. сем.
Студио VII	9	9
Студио VIII		
Архитектонска композиција	2	
Архитектонско проектирање V	2	1
Архитектонско проектирање VI	1	2
Архитектонско проектирање VII	1	2
Урбанистичко обликување I	4	4
Внатрешна архитектура I	4	4
Архитектурата и уметноста во Македонија	2	2
Теорија на архитектурата	2	
Документирање и истражување на градителското наследство	2	
Конзервација и реставрација на градителското наследство		3
Економија и управување со инвестициски проекти		2
Изборен предмет	1	1
Изборен предмет		
Вкупно	30	30

ПЕТА ГОДИНА предмет	9. сем. ECTS кредити	10. сем.
Интегративно студио	12	
Архитектонска работилница	2	
Урбанистичко обликување II	4	
Внатрешна архитектура II	4	
Ревитализација на градителското наследство	4	
Урбанистичка и градежна легислатива	2	
Изборен предмет	1	1
Изборен предмет	1	1
Изборен предмет		
Изборен предмет		
Теза – проект		20
Теза – теоретски дел		8
Вкупно	30	30

Откриј
нова димензија,
студирај на
Архитектонскиот
факултет
Скопје,
Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“



023116328 - локал 102,107
dekanat@arh.ukim.edu.mk
www.arh.ukim.edu.mk

ПРВА ГОДИНА предмет	1. сем. ECTS кредити	2. сем.
Архитектонско студио I	8	
Архитектонско студио II		8
Архитектонско проектирање I	4	4
Архитектонски конструкции I	4	4
Принципи на статика	3	
Јакост на материјали		3
Ликовно изразување	1	1
Геоинформациски системи	2	
Вовед во компјутерско потпомогнато проектирање (CAD/CAAD)		2
Нацртна геометрија	4	4
Математика	3	3
Моделарство	1	1
Вкупно	30	30

ВТОРА ГОДИНА предмет	3. сем. ECTS кредити	4. сем.
Архитектонско студио III	8	8
Архитектонско студио IV		8
Архитектонско проектирање II	3	3
Архитектонски конструкции II	4	4
Теорија на конструкции	3	
Дрвени конструкции		3
Урбанистичко планирање I	4	4
Историја на архитектурата и уметноста I	2	
Историја на архитектурата и уметноста II		2
Пластично обликување	2	2
Компјутерски помогнато проектирање (CAD/CAAD)	3	
3D моделирање		3
Фотографија	1	
Видео и мултимедијално претставување		1
Практика		2
Вкупно	30	30 +2

ТРЕТА ГОДИНА предмет	5. сем. ECTS кредити	6. сем.
Архитектонско студио V	8	
Архитектонско студио VI		8
Архитектонско проектирање III	2	2
Архитектонско проектирање IV	2	2
Архитектонски конструкции III	3	3
Архитектонска физика	3	
Инсталации во архитектурата	3	
Урбанистичко планирање II	4	4
Историја на архитектурата и уметноста III	2	
Историја на архитектурата и уметноста IV		2
Менаџмент и организација на инвестициската изградба	3	3
Челични конструкции	2	
Бетонски и армиранобетонски конструкции		2
Странски јазик	1	
Естетика		1
Практика		2
Вкупно	30	30 +2

ЧЕТВРТА ГОДИНА предмет	7. сем. ECTS кредити	8. сем.
Студио VII	9	
Студио VIII		9
Архитектонска композиција	2	
Архитектонско проектирање V	2	1
Архитектонско проектирање VI	1	2
Архитектонско проектирање VII	1	2
Урбанистичко обликување I	4	4
Внатрешна архитектура I	4	4
Архитектурата и уметноста во Македонија	2	2
Теорија на архитектурата	2	
Документирање и истражување на градителското наследство	2	
Конзервација и реставрација на градителското наследство		3
Економија и управување со инвестициски проекти		2
Изборен предмет	1	1
Изборен предмет		1
Вкупно	30	30

ПЕТТА ГОДИНА предмет	9. сем. ECTS кредити	10. сем.
Интегративно студио	12	
Архитектонска работилница	2	
Урбанистичко обликување II	4	
Внатрешна архитектура II	4	
Ревитализација на градителското наследство	4	
Урбанистичка и градежна легислатива	2	
Изборен предмет	1	1
Изборен предмет	1	1
Изборен предмет		1
Теза – проект		20
Теза – теоретски дел		8
Вкупно	30	30

Откриј
нова димензија,
студирај на
Архитектонскиот
факултет
Скопје,
Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“



023116328 - локал 102,107
dekanat@arh.ukim.edu.mk
www.arh.ukim.edu.mk

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ

Архитектонскиот факултет е еден од 24 факултети во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје, најголемиот од државните Универзитети во Р.Македонија. До 2004 година Архитектонскиот факултет беше единствената високообразовна институција во Република Македонија којашто подготвуваше кадри од областа на архитектурата и урбанизмот и нивните комплементарни дејности на ниво на додипломски, постдипломски и докторски студии,

Во текот на своето 65 годишно постоење факултетот помина низ неколку значајни развојни фази. Првите студии по архитектура беа организирани во 1949 година во рамките на новооснованиот Технички факултет со два оддела: архитектонски и градежен. Подоцна, во 1955 година, во рамките на Техничкиот факултет, формиран е Архитектонско-градежниот факултет со два оддели – архитектонски и градежен. Во 1976 година архитектонскиот оддел прерасна во самостоен Архитектонски факултет со единствена студиска програма по архитектура во траење од девет, односно десет семестри.

Во својата шестдесетинска работа Архитектонскиот факултет изгради подеднакво високи стандарди за едукација, респектабилни традиции и референца на врвна високообразовна институција. До септември 2014 година на Архитектонскиот факултет дипломираше 4643 студенти кои се стекнале со звањето дипломиран инженер архитект, магистер инженер архитект ЕКТС 77, а постдипломски студии завршиле 42 студенти кои се стекнале со научно звање магистер по технички науки од областа на архитектурата и урбанизмот. Низ менторски систем на студии на Факултетот докторирале 33 кандидати кои се стекнале со научно звање доктор по технички науки од областа на архитектурата.

Во 2004 година отпочна процес за усогласување на студиската програмата согласно Болоњската декларација и Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) и нејзино трансформирање во студиска програма на единствени десетсеместрални студии по архитектура од прв и втор циклус. Според оваа студиска програма Архитектонскиот факултет започна да работи од учебната 2007/2008 година.

На студентите по архитектура им се овозможува најквалитетно изучување на теориските и практичните знаења од областите на архитектонското проектирање, теоријата на архитектурата, историјата на архитектурата и уметностите, урбанизмот и урбанистичкото планирање и проектирање, архитектонските конструкции, современите технологии на градење и методите за управувањето со процесите на проектирање и градење и со тоа, со можност тие да се стекнат со високи стручни и професионални компетенции. Студиите се организирани на начин кој овозможува стекнувањето на теоретските и практичните знаења да се одвива низ најразлични форми на настава кои покрај традиционалните форми опфаќаат работилници, теренска настава, стручни патувања и практика, кои придонесуваат за зголемен степен на

компетентност на кандидатите, а во исто време го чинат студирањето на Архитектонскиот факултет атрактивно и динамично. Богатата меѓународна комуникација на Факултетот овозможува студентите да бидат изложени на релевантна размена на искуства преку гостувањето на бројни предавачи и заеднички активности со други факултети.

Од 1992 година, Архитектонскиот факултет непрекинато ја организира Меѓународната летна школа за архитектура во манастирот Св. Јоаким Осоговски на која учество зеле околу 500 домашни и околу 250 студенти, професори и асистенти од различни земји од Европа и светот придонесувајќи таа да прерасне во „лабораторија“ преку која се испитуваат различни образовни пристапи и преку која студентите се среќаваат со различни педагошки концепти во изучувањето на архитектурата.

По завршувањето на интегрираните петгодишни студии по архитектура студентите се стекнуваат со звањето Магистер инженер архитект (Master of Architecture). Завршувањето на овој вид студии овозможува пристап до професијата архитект, односно право да се биде носител на изработка на проектна и планска документација.

Дел од професионалните задачи за кои се оспособени се: проектирање – раководење со изготвување на проектна документација, планирање – раководење со изготвување на планска документација, раководење со изведба на објекти, подготвување на предмер и тендерска документација, раководење со изведба на ентериер, изготвување на проектна документација и раководење со изведба на конзерваторско-реставраторски работи, изготвување на ревизии на проектна и планска документација, изготвување на експертизи, итн. Компетенциите овозможуваат и широк дијапазон на специфични работни ангажмани поврзани со знаењата кои се стекнуваат во текот на студиите, а се однесуваат на работата во службите на државната управа и локалната самоуправа поврзани со подрачјата на планирање и изградба, во осигурителни компании, банки, производство на градежни материјали и сл. Денес, со гордост можеме да констатираме дека, низ својот досегашен развој и делување, Архитектонскиот факултетот во Скопје израснал во високообразовна институција со реноме од национално значење.

УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Во учебната 2014/2015 година на Архитектонскиот факултет согласно распишаниот конкурс за упис на студенти во прв семестар, се запишале 110 студенти на редовните студии, од кои 70 во државна квота и 40 во квотата со кофинансирање на студиите. Студентите во државната квота плаќаат надомест од 200 евра годишно, додека студентите во квотата со кофинансирање на студиите плаќаат 400 евра годишно во денарска противвредност. Овие износи се плаќаат во две рати во текот на годината.

Право на запишување на студиите имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско

образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење, како и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагаале државна матура.

Селекцијата на кандидатите на Архитектонскиот факултет се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите. Кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: успехот од средното образование учествува со 60%, а успехот постигнат со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите учествува со 40%.

Покрај екстерниот предмет мајчин јазик, за кандидатите од гимназија и средно стручно образование вториот екстерен предмет е по избор од листата на екстерни предмети кои се полагаат во состав на матурата, а за кандидатите од средно уметничко образование естетика или филозофија.

Кај интерните предмети за кандидатите со гимназиско образование се земаат предвид два предмета од листата на општообразовни предмети по избор на кандидатите, за кандидатите со средно стручно образование, еден предмет од листата на општообразовни предмети по избор на кандидатите и еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот, а за кандидатите со средно уметничко образование, два стручни предмета според образовниот профил на кандидатот.

Подетални информации ќе бидат објавени во Конкурсот за запишување студенти на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2015/16 година.

ТЕСТИРАЊЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА И УМЕЕЊАТА

Тестот за проверка на знаењата и умеењата се состои од:

ТЕСТИРАЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА ВИЗУЕЛНА ПЕРЦЕПЦИЈА И ПРИКАЖУВАЊЕ НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ПРОСТОР

- тестирање на способноста за аналитичко читање на архитектонскиот и геометрискиот простор
- тестирање на способноста за перцепција, рецепција и дистинкција на рамнински фигури и геометриски тела,
- тестирање на способноста за графичко претставување на простор и на геометриски тела;


ДЕМО-ТЕСТИРАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ УВИД ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА И УМЕЕЊАТА И ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА

Архитектонскиот факултет ќе организира демо-тестирање за стекнување увид во процесот на проверка на знаењата и умеењата и подготвителна настава.

Демо-тестирањето ќе се одржи во текот на месец јули 2014 год. по одржувањето на матурските испити. Подготвителната настава исто така ќе се одржи во првата половина на месец јули.

Заинтересираните кандидати треба да се пријават за демо-тестирањето и/или подготвителната настава во текот на јуни 2015 год. Подетални информации можат да се добијат во студентската служба на Факултетот и на веб страницата

www.arh.ukim.edu.mk



Откриј нова димензија, студирај на Архитектонскиот факултет Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“



65 години архитектонски факултет